

Предметна програма од прв циклус студии											
1.	Наслов на наставниот предмет	<b>Геодетски подлоги</b>									
2.	Код										
3.	Студиска програма	Геодезија									
4.	Организатор на студиската програма	Градежен факултет – Скопје									
5.	Степен	прв циклус на студии									
6.	Академска година/семестар	1 год.	2 сем.	7.	Број на ЕКТС	8					
8.	Наставник	Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев									
9.	Предуслов за запишување на предметот	-									
10.	<p><b>Цели на предметната програма (компетенции):</b>            Организацијата, оформувањето на сервис и неговата дистрибуција се основните намери кои студентот низ материјата на предметот треба да ги осознае. Податковната конструкција и неговата визуелизација во 2Д или 3Д моделаска интерпретација низ предметот ќе бидат обработени во аналогна и дигитална форма.</p>										
11.	<p><b>Содржина на програмата:</b>  <b>Воеđ.</b> Дефинирање и класификација на геодетските подлоги .  <b>Аналогни геодетски подлоги.</b> Нормативни акти за формирање на АГП. Симболи и симболизација на репрезентативните форми на АГП .  <b>Дигитални геодетски подлоги.</b> Значење и ориентација. Примена на специјализирани софтверски платформи за изработка на ДГП.  <b>Стандарди и стандардизација</b> за 2Д и 3Д просторни бази на податоци како конструктивни компоненти на ДГП. Слоеви на геодетски податоци. Ентитети и атрибути, нивна класификација. Симболи. Дигитални планови и ГеоИС.  <b>Реални модели</b> за формирање на ДГП. Директни и индиректни пристапи за формирање. <b>Работни модели</b> за формирање на ДГП. Процеси и локации за контрола на процесите за формирање. Алгоритамска и софтверска поддршка. Критериуми за нивен избор. <b>Мернотабилност</b> на ДГП предуслов за контрола и верификација на квалитетот за структурните елементи на подлогата. Приказ и моделирање базирани врз различни моќности на сервисните условувања врз ДГП.  <b>Дигитални теренски модели.</b> Редефинирање на методологиите за аквизиција на податоци како базични предуслови за формирање на дигиталните теренски модели. Автоматска интерполација на грид варјации и површински модели .  <b>Отвореност и верификација</b> на сервисите врз овие подлоги.</p>										
12.	<p><b>Методи на учење:</b>            Интерактивни предавања со презентација, аудиториски вежби, тимска работа, изработка и презентација на проектна задача, групна и индивидуална работа.</p>										
13.	Вкупен расположив фонд на часови		240 часови								
14.	Распределба на расположивото време		30+45+45+120								
15.	Форми на наставни активности	15.1.	Предавања - теоретска настава		30 часови						
		15.2.	Вежби, семинари, тимска работа		45 часови						
		16.1.	Проектни задачи		45 часови						

		16.2.	Самостојни задачи			
		16.3.	Домашно учење	120 часови		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови: 2 по 30 бода		60 бода		
	17.2.	Семинарска работа – проект (презентација: писмена и усна)		30 бода		
	17.3.	Редовност на настава		10 бода		
18.	Критериуми за оценка (БОДОВИ - ОЦЕНА)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)		
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	10 бода				
20.	Јазик на кој се изведува Наставата	македонски				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Механизми на интерна евалуација и студентски анкети				
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Бр.	Автор, наслов, издавач, година			
		1.	Ѓорѓиев В. (2010): <i>Геодетски подлоги</i> , Скрипта, Скопје.			
	22.2.	1. <i>Правилник за формирање на ДГП</i> .				
		Дополнителна литература				
		Бр.	Автор, наслов, издавач, година			
	1. Интернет материјали.					